

Службен весник

на Република Македонија

Број 78

29 мај 2013, среда

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1742. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво, производство, промет и услуги ХАБИ-ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ с. Дебреште, Долнени на локалитетот “Долги Рид“, с. Суводол, општина Македонски Брод	2	1747. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	8
1743. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за култура.....	2	1748. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	9
1744. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Националната установа Турски театар - Скопје.....	3	1749. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	9
1745. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	3	1750. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	10
1746. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС	7	1751. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11
		1752. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11

	Стр.		Стр.
1753. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	12	1757. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	15
1754. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	13	1758. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.....	15
1755. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	14	1759. Одлука за објавување на оглас за избор на еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар.....	16
1756. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	14	1760. Оглас за избор на виш јавен обвинител на на Вишото јавно обвинителство во Битола.....	16
		Огласен дел.....	1-128

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1742.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ХАБИ-ГРАДБА УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.ДЕБРЕШТЕ, ДОЛНЕНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ДОЛГИ РИД", С.СУВОДОЛ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. На Друштвото за градежништво, производство, промет и услуги ХАБИ-ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ с.Дебреште, Долнени се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот "Долги Рид" с.Суводол, општина Македонски Брод со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Т	У	Х
T-1	7520765	4597365
T-2	7520774	4597287
T-3	7520854	4597252
T-4	7520986	4597071
T-5	7520695	4596948
T-6	7520550	4597314

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,097045 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41 - 1515/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1743.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на недвижните ствари – земјиште КП бр.12920/4 со површина од 9 м² лоцирано на ул. Браќа Миладиновци, земјиште КП бр.12936/5 со површина од 42 м² лоцирано на ул.Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист бр. 101943, КО Центар 1, земјиште КП бр.12920/5 со површина од 5 м², лоцирано на ул. Браќа Миладиновци и земјиште КП бр.12936/7 со површина од 43 м², лоцирано на ул. Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист бр.101944 КО Центар 1, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3326/1
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1744.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТУРСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Турски театар - Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП бр.12936/5 со површина од 42 м2, КП бр.12920/4 со површина од 9м2, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 101943, КП бр.12936/7 со површина од 43 м2, КП бр.12920/5 со површина од 5 м2, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.101944, дел од КП бр.12936/3 КО Центар 1, запишано во Имотен лист бр.56071 со површина од 143 м2 и дел од КП бр.12936/2 КО Центар 1, запишано во Имотен лист бр.101703 со површина од 2 м2, кое согласно Извод од Детален урбанистички план за Маџир Маало и Градска порта Ново Маало бр. 2567/2012 година, наменето е за изградба на објект В3 – Јавни институции, култура.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3326/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1745.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на

електрична енергија од МХЕ Селечка река, издадена со Одлука УП1 бр. 07-62/12 од 5.9.2012 година, („Службен весник на РМ“ бр. 111/12) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-62/12
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
27.5.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
27.5.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 89.01.1/12

6. Број на деловниот субјект – 6320210

7. Единствен даночен број – 4030008018376

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Селечка река“, изградена на КП бр. 336/3, КП 590/3 и КП 692/4, Имотен лист бр. 124 во КО Селци - Буринец, Општина Струга.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетската дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на

произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинни, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години

- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производителGUGLER Water Turbines Gmbh,
Goldwörth, AUSTRIA
 - нето пад299 m
 - номинален проток.....0,7 m³/s
 - број на вртежи..... 1000 RPM
 - максимална моќност.....1845 kW

- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило вертикално
 - работен напон 0,69 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител :MARRELI GENERATORS ITALY
 - номинална привидна моќност.....2150 kVA
 - номинална активна моќност.....1720 kW
 - број на вртежи.....1000 RPM
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F

- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен сув, поставен на челични шини
анкерисани во фундамент од армиран бетон
 - производител:SIEMENS GERMANY
 - преносен однос.....0,69/35 kV/ kV
 - моќност.....2200 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6 %

1746.

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по Барањето за промена на издадената лиценца на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на седницата одржана на 27 мај 2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА СО ЕУРОДИЗЕЛ БС

1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС („Службен весник на Република Македонија“ бр. 168/11), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95“.

2. Во точката 1. по зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“ се додаваат и зборовите: „и Еуросупер БС 95“.

3. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95 се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 по зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“ се додаваат и зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-35.03.1/11.3/13“;

- Во точката 9:

а) став 1, по зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“ се додаваат и зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

б) став 2, по зборовите: „трговија со Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- Во точката 10:

а) потточката 1, се менува и гласи: „За вршење на енергетската дејност ќе се користи 1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Еуросупер БС 95, со волумен од 200 м³ на локација ул. „15-ти Корпус“ бр.3, кое Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, го има земено под закуп од Сковин АД Скопје и 2 резервоари со волумен од по 1000 м³ за складирање на нафтениот дериват Еуродизел БС, на локација Бул. 3-та Македонска Бригада број 66, Скопје, кое Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, ги има земено под закуп од Македонски железници Транспорт АД-Скопје“;

б) во потточката 2, по зборот: „Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- Во точката 11, по зборот: „Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- Во точката 12, во алинејата 1 по зборот: „Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- Во точката 14 во потточката 2, точка 1 по зборот: „Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- Во точката 15, во алинејата 1 по зборот: „Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“;

- Во Прилог 1, Табела 1 се менува насловот и содржината на табелата и таа изгледа како во Прилог на оваа Одлука.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-66/13

27 мај 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА) (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА					ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13		
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	во РМ		големопродажба	малопродажба	ВКУПНО РМ (8+9) 10		ИЗВОЗ 11	ВКУПНА продажба (10+11) 12
1		ОКТА 3	Други 4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Еуродизел БС														
Еуроултер БС 95														
Вкупно														

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(попис)

1747.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“ бр.4 Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“, бр.4 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-34;

- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 77.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“, УП 1 бр. 08-57/12 од 18.4.2012 година и УП 1 бр. 08-57/12 од 19.4.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-68/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1748.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со инсталирана моќност од 234 kW и со локација реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-49;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“;

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Општина Бутел;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 234 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.104.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“, УП 1 бр.08-199/12 од 8.10.2012 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-83/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1749.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Јавното претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Другово за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Јавното претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Другово, со седиште на ул. „Магистрален пат“ бб, Другово, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“, со планирана моќност од 469,7 kW и со локација на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“, КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Другово.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Другово, со седиште на ул. „Магистрален пат“ бб, Другово;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-110;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“, КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Другово;

- планирана моќност на електроцентралата: 469,7 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.430.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години;

- датум на престанок на важење на ова решение: 27.5.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“, со планирана моќност од 469,7 kW и со локација на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“, КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Другово, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-50/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1750.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидро-електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.2 (МХЕЦ 2) со планирана моќност од 2.880 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-111;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.2 (МХЕЦ 2);

- податоци за локација на електроцентралата: КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- планирана моќност на електроцентралата: 2.880 kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 8.523.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 25.2.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.2 (МХЕЦ 2) со планирана моќност од 2.880 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-59/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1751.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидро-електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.1 (МХЕЦ 1) со планирана моќност од 2.880 kW и со локација во КО Страгово, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-112;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.1 (МХЕЦ 1);

- податоци за локација на електроцентралата: КО Страгово, Општина Кавадарци;

- планирана моќност на електроцентралата: 2.880 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 8.373.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 25.2.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.1 (МХЕЦ 1) со планирана моќност од 2.880 kW и со локација во КО Страгово, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-60/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1752.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидро-електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.3 (МХЕЦ 3) со планирана моќност од 1.900 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-113;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.3 (МХЕЦ 3);

- податоци за локација на електроцентралата: КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- планирана моќност на електроцентралата: 1.900 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 6.103.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 25.2.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.3 (МХЕЦ 3) со планирана моќност од 1.900 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 04.05.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12

од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-61/13

27 мај 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1753.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидро-електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.4 (МХЕЦ 4) со планирана моќност од 1.820 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012

година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-114;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.4 (МХЕЦ 4);

- податоци за локација на електроцентралата: КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- планирана моќност на електроцентралата: 1.820 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 6.405.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 25.2.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.4 (МХЕЦ 4) со планирана моќност од 1.820 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-62/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1754.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.5 (МХЕЦ 5) со планирана моќност од 1.450 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-115;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.5 (МХЕЦ 5);

- податоци за локација на електроцентралата: КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- планирана моќност на електроцентралата: 1.450 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.568.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20

од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 25.2.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.5 (МХЕЦ 5) со планирана моќност од 1.450 kW и со локација во КО Ваташа, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-63/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1755.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“, бр.4 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“, бр. 4 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-34;

- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 77.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 27.5.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-67/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1756.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со инсталирана моќност од 234 kW и со локација реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрични Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-49;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“;

- податоци за локација на електроцентралата: лока-ција реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Оп-штина Бутел;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 234 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.104.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 27.5.2033 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-га неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-82/13
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1757.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македо-нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-кот за повластени производители на електрична енер-гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повла-стен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-на на ден 27.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ- НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДО-ОЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ванчо Прке“ бр.18, Струмица, му се издава решение за стекнување на при-времен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“, со планирана моќност од 158 kW и со локација на КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево (согласно дого-вор за пристапување кон јавно приватно партнерство за реализација на проект изградба на мини хидроелектрична централа „МИНИ ТУРИЈА“ на акумулација и брана „Ту-рија“, склучен помеѓу Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица со бр. 03-329/8 од 2.6.2011 година и Друш-твото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со бр.02/6 од 2.6.2011 година, анекс број 1 на договорот за реализација на проект изградба на МХЕЦ „МИНИ ТУРИ-ЈА“, склучен помеѓу Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица со бр. 03-483/1 од 10.8.2012 година и Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со бр.10-8/12 од 10.8.2012 година и известување УП1 бр. 08-300/12 од 24.4.2013 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ванчо Прке“ бр.18, Струмица;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-109;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево;

- планирана моќност на електроцентралата: 158 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.000.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-штена во употреба: 3 месеци;

- датум на престанок на важење на ова решение: 27.8.2013 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ „МИНИ ТУРИ-ЈА“, со планирана моќност од 158 kW и со локација на КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево (сог-ласно договор за пристапување кон јавно приватно партнерство за реализација на проект изградба на мини хидроелектрична централа „МИНИ ТУРИЈА“ на аку-мулација и брана „Турија“, склучен помеѓу Водосто-панство „Струмичко Поле“ – Струмица со бр. 03-329/8 од 2.6.2011 година и Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со бр.02/6 од 2.6.2011 година, анекс број 1 на договорот за реализација на проект изградба на МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“, склучен помеѓу Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица со бр. 03-483/1 од 10.8.2012 година и Друштвото за на-учни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со бр.10-8/12 од 10.8.2012 година и известување УП1 бр. 08-300/12 од 24.4.2013 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-кот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-лика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-кедонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцен-тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен вес-ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регу-латорната комисија за енергетика на Република Македони-ја го впишува носителот на ова решение и електроцентра-лата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-лика Македонија го доставува ова решение до барате-лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-ка Македонија“.

УП1 бр. 08-300/12
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1758.

Регулаторната комисија за енергетика на Републи-ка Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на сед-ницата одржана на 27.5.2013 година, донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за лиценци за вршење на енергет-ски дејности („Службен весник на Република Македо-нија“ бр. 143/11), во членот 45 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Носителот на лиценцата е должен да поднесе барање за менување на лиценцата во случај на настанати: статусни промени, промени во сопственичката структура, промени во техничко-технолошкото работење како и промени во формата, називот и седиштето на друштвото. Барањето за менување на лиценцата содржи:

- евидентен број на издадената лиценца;
- образложение за потребата од менување на лиценцата како и начинот на вршење на енергетската дејност во услови на промената лиценца, а по потреба и други податоци во врска со менувањето на лиценцата;
- изјава дека промената на лиценцата нема да предизвика намалување на обемот и квалитетот на јавната услуга;
- решение за упис на друштвото во Централен регистар на РМ како и тековна состојба со упис на промени во решението за упис;
- договор врз основа на кој е извршена промена во сопственичката структура на носителот на лиценцата;
- акт со кој се врши статусната промена.“

Член 2

(1) Постапките отпочнати пред донесувањето на овој правилник ќе се завршат согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11).

(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-987/1
27 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1759.

Врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната дваесет и осма седница на 27.5.2013 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА

I

Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а Огласот ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници.

А.бр. 128-9/13
15 мај 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

1760.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул. „Вељко Влаховик“ бр. 26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на ВЕБ страната на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на следната адреса: <http://www.sjorm.gov.mk>

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.

А.бр. 130-3/13
28 мај 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013078